



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 19 март 1975
Скопје

Број 9

Год. XXXI

Претплатата за 1975 година изнесува 300 динари. Овој број чини 3 дин. Жиро сметка 40100-601-128

75.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1 и 3 од Законот за помилување и член 85 од Кривичниот законик, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12. III. 1975 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната да им се прости на:

1. Петре Борис Кочовски, од Скопје
2. Рамиз Рамо Бајрамовиќ, од село Милино.

II

Изречената казна да му се прости на:

1. Кадри Мухарем Исмаиловски, од Охрид.

III

Изречената казна да му се услови за 1 година на:

1. Аргон Осман Ценебафто, од Дебар.

IV

Неиздржаниот дел од казната да му се услови за 1 година на:

1. Стеван Спирос Корчаковски, од Струга.

V

Изречената казна да му се намали за 6 месеци на:

1. Екрем Салија Ибраимовски, од село Гарани.

VI

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Број 06-94

Претседател

12 март 1975 година на Претседателството на СРМ,
Скопје Видос Смилевски, с. р.

76.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на истражувачките работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

1. Се именува за секретар на Советот за истражувачки работи во рударството инж. Михајло Шишковски, досегашен директор на Рударско-металуршкиот институт во Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-315/1

Претседател

13 февруари 1975 година на Извршниот совет,
Скопје Благој Попов, с. р.

77.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се именува за советник во Извршниот совет Благоја Филиповски, досегашен директор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-319/1

Претседател

13 февруари 1975 година
Скопје

на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

78.

Врз основа на член 4 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патиштата („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СЕКРЕТАР НА СОВЕТОТ ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТИШТАТА

1. Се именува за секретар на Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата инж. Никола Тозија, досегашен директор на Претставништвото на Југословенските железници во Атина.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-318/1

Претседател

13 февруари 1975 година
Скопје

на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

79.

Врз основа на член 33 од Законот за Извршниот совет („Службен весник на СРМ“ бр. 40/71), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ИЗВРШНИОТ СОВЕТ

1. Се именува за советник во Извршниот совет Коце Јаневски, досегашен директор на Републичкиот фонд за патишта.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-320/1

Претседател

13 февруари 1975 година
Скопје

на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

80.

Врз основа на член 77 став 2 од Законот за јавните патишта („Службен весник на СРМ“ бр. 35/67), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА

1. Се разрешува од должност директор на Републичкиот фонд за патишта Коце Јаневски, поради именување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-317/1

13 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

81.

Врз основа на член 11 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ бр. 22/66), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТ ДИРЕКТОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО

1. Се разрешува од должност директор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството Благоја Филиповски, поради именување на нова должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-316/1

13 февруари 1975 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

82.

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА СО СВОЈСТВО НА СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СКОПЈЕ

Републиката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, од Собранието на Републиката заедница на културата и собранијата на општинските заедници на културата од 28 општини, ги прими записниците од одржаните седници за избор на членови во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 8/74), на Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВЕТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА СО СВОЈСТВО НА СОВОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Изборот на членовите во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, согласно Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за бројот на членовите во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ги делегираат собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на културата бр. 03-1651 од 11 јули 1974 година, објавена во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 31/74, се изврши во деветите од 10. IX. до 17. X. 1974 година на седници на собранијата, кои ги свикаа претседателите на истите, освен во општините: Демир Хисар и Краптово.

II. Со изборот на членовите во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, раководеа претседателите на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на културата на кои им помагаа секретарите на собранијата и по два делегати избрани на седниците на собранијата. Тие го утврдија и резултатот на начин утврден во член 96 став 2 и член 45 став 3 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III. Републиката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прегледа записниците за работата на седниците на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на културата и утврдувањето на резултатите од изборот на членови во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и во утврдувањето на резултатите од изборот на членовите не најде неправилности што имаат битно влијание на резултатот од изборите.

IV. На избраните членови во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, претседателите на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на културата им издадоа уверенија дека се избрани.

V. Резултатите од изборот, според Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за бројот на членовите во Собранието на Републиката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ги делегираат собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на културата од редот на корисниците на културните дејности и од редот на вршителите на културните дејности се следни:

A. Во собранијата на Републиката заедница на културата и општинските заедници на културата, од редот на корисниците на културните дејности, избрани се 28 делегати и тоа:

1. Во Републиката заедница на културата — Скопје, според утврдениот резултат од изборите, за делегати избрани се кандидатите:

1) Катарина Бахчанциева, Републички секретаријат за сообраќај и врски — Скопје,

2) Драган Биков, Редакција на весникот „Комунист“ — Скопје.

3) Владо Бишковски, Основно училиште „Маршал Тито“ — Тетово,
 4) Славе Младеновски, Завод за школство — Берово,
 5) Бранислав Дуковски, Рудници „Злетово“ — Пробиштип,
 6) Тодорка Караџоска, Служба на општест-веното книговодство — Филијала — Прилеп,
 7) Борислав Николовски, „Топлификација“ — Скопје,
 8) Владимир Поповски, Металско-индустрис-ко претпријатие „ИСКРА“ — Куманово,
 9) Вера Сивевска, Здружен земјоделско-прех-ранбен комбинат „Македонија“ — Скопје,
 10) Петар Спасевски, ООЗТ Ткачница, фабри-ка „Илинден“ — Битола,
 11) Борис Стојчев, Општинска конференција на Сојузот на синдикатите — Кочани,
 12) Сали Сулејман, Гимназија „Зеф Љуш Мар-ку“ — Скопје,
 13) Глигор Цветковски, Дом на ЈНА — Скопје,
 14) Нада Чучкова, Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, и
 15) Шефки Шерифовски, земјоделец — Ресен,
 2. Во Општинската заедница на културата — Валандово, според утврдениот резултат од избори-те, за делегат избран е кандидатот Ристо Тошев, ул. „Гоце Делчев“ бр. 26 — Валандово;
 3. Во Општинската заедница на културата — Винаца, според утврдениот резултат од изборите, за делегат е избран кандидатот Костадин Ми-хајлов, ул. „Наум Наумовски — Борче“ бр. 9 — Винаца;
 4. Во Општинската заедница на културата — Гостивар, според утврдениот резултат од избори-те, за делегат избран е кандидатот Илми Дерви-ши, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3/5 — Гостивар;
 5. Во општината Демир Хисар — изборот не е извршен поради тоа што не е основана Општин-ска заедница на културата;
 6. Во Општинската заедница на културата — Гевгелија, според утврдениот резултат од избо-рите, за делегат е избран кандидатот Аврам Ата-насов, ул. „Танче Камберов“ — бр. 47 — Гевге-лија;
 7. Во Општинската заедница на културата — Кавадарци, според утврдениот резултат од избо-рите, за делегат избрана е кандидатката Весна Врнгалова, ул. „Ленинова“ бр. 33 — Кавадарци;
 8. Во Општинската заедница на културата — Кичево, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Станомир Кип-роски, ул. „Гоце Делчев“ бр. 37 — Кичево;
 9. Во Општинската заедница на културата — Кратово, изборот не е извршен поради тоа што доцна беа распишани изборите за избор на де-легати во Собранието на Општинската заедница на културата — Кратово. Изборите се одржани, но Собранието не е конституирано. По изврше-ното конституирање и избор на делегатот во Соб-ранието на Републичката заедница на културата со својство на собор на Собранието на СРМ, ќе биде поднесен дополнителен прилог кон Извеш-тајот;
 10. Во Општинската заедница на културата — Македонски Брод, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Севда Димитриоска, Централно основно училиште „Бра-ка Миладинови“ с. Самоков — Бродско;
 11. Во Општинската заедница на културата — Неготино, според утврдениот резултат од избори-те, за делегат е избран кандидатот Владо Митрев, Трг. претпријатие „Пролетер“ — Неготино;
 12. Во Општинската заедница на културата — Пробиштип, според утврдениот резултат од избо-рите, за делегат е избран кандидатот Милан За-шев, Рудници „Злегово-Саса“ — Пробиштип;
 13. Во Општинската заедница на културата — Радовиш, според утврдениот резултат од избори-те, за делегат е избран кандидатот Здравко Тум-бовски, ул. „Панче Пешев“ бр. 5 — Радовиш;

14. Во Општинската заедница на културата — Ресен, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Александар Пет-ровиќ, ул. „Таше Милошевски“ бр. 4 — Ресен;

15. Во Општинската заедница на културата — Тетово, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Зоран Јосифов-ски, ул. ЈНА бр. 12 — Тетово;

16. Во Општинската заедница на културата — Титов Велес, според утврдениот резултат од из-борите, за делегат избран е кандидатот Тихо Нај-довски, Народен музеј — Титов Велес.

Б. Во собранијата на Републичката заедница на културата и општинските заедници на кул-турата, од редот на вршителите на културните дејности, избрани се 30 делегати и тоа:

1. Во Републичката заедница на културата — Скопје, според утврдениот резултат од изборите, за делегати избрани се кандидатите:

1) Благоја Анастасовски, Радио-телевизија — Скопје,

2) Мирка Зисовска, Матична библиотека „Кли-мент Охридски“ — Битола,

3) Станко Конески, Центар за печат и радио — Прилеп,

4) Лулземе Крлиу, Радио станица — Дебар,

5) Ефтим Манев, Книгоиздателство — „Маке-донска книга“ — Скопје,

6) Антоние Николовски, Републички завод за заштита на спомениците на културата — Скопје,

7) Александар Протогеров, Народен театар — Штип,

8) Тома Прошев, Висока музичка школа — Скопје,

9) Абдулхак Салих, Завод за заштита на спо-мениците на културата и Народен музеј — Охрид,

10) Тодор Скаловски, Македонска филхармо-нија — Скопје,

11) Ацо Стефановски, Народен театар — Би-тола,

12) Фроска Костадиновска, Дом на културата — Кавадарци,

13) Исхан Камили, Историски архив — Тетово,

14) Кирил Ценевски, „Вардар филм“ — Скоп-је, и

15) Анета Цумалиева, Работнички универзит-ет — Струмица.

2. Во Општинската заедница на културата — Берово, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Благој Пехчев-ски, Работнички универзитет — Берово,

3. Во Општинската заедница на културата — Битола, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Радован Цветков-ски, ул. „22 Јули“ бр. 8 — Битола,

4. Во Општинската заедница на културата — Дебар, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Абдула Чилку, Основно училиште „Братство-Единство“ — Дебар,

5. Во Општинската заедница на културата — Делчево, според утврдениот резултат од избори-те, за делегат избран е кандидатот Ристо Стој-меновски, ул. „Острец“ бр. 14 — Делчево,

6. Во Општинската заедница на културата — Кочани, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката Лозена Теодо-сиева, ул. „Никола Карев“ бр. 13 — Кочани,

7. Во Општинската заедница на културата — Крива Паланка, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Стоил Цветковски, ул. „Маршал Тито“, 66 — Крива Па-ланка,

8. Во Општинската заедница на културата — Крушево, според утврдениот резултат од избори-те, за делегат избран е кандидатот Петар Рис-тески, ул. Благо Целев“ бр. 41 — Крушево,

9. Во Општинската заедница на културата — Куманово, според утврдениот резултат од избори-

те, за делегат избран е кандидатот Спирко Николовски, ул. „Н. Револуција“ бр. 1 — Куманово,

10. Во Општинската заедница на културата — Охрид, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Милорад Душаниќ, Дом на културата — Охрид,

11. Во Општинската заедница на културата — Прилеп, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Димче Атанасоски, ул. „Тризла“ бр. 6/в — Прилеп,

12. Во Општинската заедница на културата — Свети Николе, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Ванчо Крстевски, ул. „Кочо Рацин“ бр. 34/2 — Свети Николе,

13. Во Општинската заедница на културата — Скопје, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Александар Џамбазов, Радио Скопје — Скопје,

14. Во Општинската заедница на културата — Струга, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Кенан Бајрами, ул. „Димче Ковачевски“ — Струга,

15. Во Општинската заедница на културата — Струмица, според утврдениот резултат од изборите, за делегат е избран кандидатот Стојан Гогов, Народен театар „Антон Панов“ — Струмица,

16. Во Општинската заедница на културата — Штип, според утврдениот резултат од изборите, за делегат е избран кандидатот Елена Паризова, ул. „Пиринска бр. 3 — Штип.

VI. Во прилог кон Извештајов, Ви ги доставуваме записниците од одржаните седници на собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на културата од изборот на членовите на Собранието на Републичката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во Скопје, на ден 23. IX. 1974 година, број 173.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар
Никола Алексовски, с. р.

Претседател,
Славе Петровски, с. р.

Членови:

1. Владо Црвенковски, с. р.
2. Живко Атанасовски, с. р.
3. м-р Славко Гелевски, с. р.

83.

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СКОПЈЕ

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, од Собранието на Општата заедница на образованието и собранијата на заедниците на основното образование од 28 општини, ги прими записниците од одржаните седници за избор на членови во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 8/74), на Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I. Изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, согласно Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за бројот на членовите во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ги делегираат собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на образованието бр. 03-1652 од 11 јули 1974 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 31/74, се изврши во деновите од 11. IX. до 7. X. 1974 година на седници на собранијата, кои ги свикаа претседателите на истите, освен во општините: Кратово и Радовиш.

II. Со изборот на членовите на Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, раководеа претседателите на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на образованието на кои им помагаа секретарите на собранијата и по два делегати избрани на седниците на собранијата. Тие го утврдија и резултатот од изборите на начин утврден во член 96 став 2 и член 45 став 3 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III. Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прегледа записниците за работа на седниците на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на образованието и утврдувањето на резултатите од изборот на членови во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и во утврдувањето на резултатите од изборот на членовите не најде неправилности што имаат битно влијание на резултатот од изборите.

IV. На избраните членови на Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, претседателите на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на образованието им издадоа уверенија дека се избрани.

V. Резултатите од изборот, според Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за бројот на членовите во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ги делегираат собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на образованието од редот на корисниците на услугите и од редот на давателите на услугите се следни:

A. Во собранијата на Општата заедница на образованието и заедниците на основното образование од редот на корисниците на услугите, избрани се 29 делегати и тоа:

1. Во Општата заедница на образованието — Скопје, според утврдениот резултат од изборите, за делегати избрани се кандидатите:

1) Драган Василевски, Електро — Македонија, ООЗТ Електро—Скопје — Скопје,

2) Димитар Бендевски, ООЗТ-VI градилиште — „Гранит“ — Скопје,

3) Никола Догазански, ООЗТ-ЖТП, Скопје,

4) Ебиб Заедин, ф-ка за кожи и туткал „Гоце Делчев“ — Скопје,

5) Оливера Антолек, „Интеримпекс-Палас“ — Охрид,

6) Ленче Најденова, „Словенија Вино“ — Горче Петров — Скопје,

7) Кирил Соколовски, ДИК „Црн Бор“ — Прилеп,

8) Трајко Бојаџиев, ЗИК „Повардарие“ — Неготино,

9) Јанко Георгиев, ЗИК „Овче Поле“ — „Сан-де Цветкоски“ — ООЗТ село Горобинци — Свети Николе,

10) Даница Кангалова, Собрание на општина — Штип,

11) Билјана Мукаетова, Проектантско биро „Архитект“ — Завод за станбено — комунално стопанисување — Скопје,

12) Шпиро Секулик, ЈНА-ВП. 4036/8 — Петровец — Скопје,

13) Ристо Стиков, Радио-телевизија — Скопје,

14) Гога Трајанов, Опера — Скопје, и

15) Кирил Танчевски, Народен музеј — Битола.

2. Во Заедницата на основното образование — Битола, според утврдениот резултат од изборите, за делегат е избран кандидатот Зоран Николовски, ул. „Никола Тесла“ број 18/29 — Битола,

3. Во Заедницата на основното образование — Гостивар, според утврдениот резултат од изборите, за делегат е избран кандидатот Манасија Симуновски, ул. „Мајор Чеде Филиповски“ број 15 — Гостивар,

4. Во Заедницата на основното образование — Делчево, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Станко Кокалски, ул. „Осоговска“ број 6 — Делчево,

5. Во Заедницата на основното образование — Гевгелија, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Благој Ристов, ул. „Ванчо Прке“ бб — Гевгелија,

6. Во Заедницата на основното образование — Кичево, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Благоја Петрески, „Жито Македонија“ — филијала Кичево,

7. Во Заедницата на основното образование — Кочани, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Крсте Арсовски, ул. „Ударничка“ број 22 — Кочани,

8. Во Заедницата на основното образование — Крива Паланка, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Стојан Стоименовски, од село Добровница — Крива Паланка,

9. Во Заедницата на основното образование — Неготино, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Ристо Новоселски, ул. „Партизанска“ број 43 — Неготино,

10. Во Заедницата на основното образование — Охрид, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Сотир Групчев, ул. „29 Ноември“ број 11 — Охрид,

11. Во Заедницата на основното образование — Радовиш, изборот не е извршен поради тоа што не е одржана седница на Собранието на Заедницата на основното образование заради избор на делегат во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на СРМ. По извршениот избор ќе биде поднесен дополнителен прилог кон Извештајот.

12. Во Заедницата на основното образование — Ресен, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Самуил Ламевски, село Царев Двор — Ресен,

13. Во Заедницата на основното образование — Свети Николе, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Ристо Петров, „Плоштад Илинден“ бб — Свети Николе,

14. Во Заедницата на основното образование — Струга, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Павле Јаканоски, ул. „Маркс—Енгелс“, зграда на Одделението за внатрешни работи — Струга,

15. Во Заедницата на основното образование — Титов Велес, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Андреа Ковачев, крзнарска индустрија „Димко Митрев“ — Титов Велес, и

16. Во Заедницата на основното образование — Штип, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Ванчо Дубровски, ул. „Страшо Пинџур“ број 6 — Штип.

Б. Во собранијата на Општата заедница на образованието и заедниците на основното образование, од редот на давателите на услугите, избрани се 29 делегати и тоа:

1. Во Општата заедница на образованието — Скопје, според утврдениот резултат од изборите, за делегати избрани се кандидатите:

1) Димче Левков, Филозофски факултет — Скопје,

2) Славица Димитровска, Природно-математички факултет — Физич. институт — Скопје,

3) Трајко Трајков, Медицински факултет — Скопје,

4) Миле Георгиев, Архитектонско-градежен факултет — Скопје,

5) Ангел Георгиев, Економски факултет — Скопје,

6) Петар Паноски, Педагошка академија — Скопје,

7) Никола Трендафиловски, Виша техничка школа — Битола,

8) Стеван Величковски, Гимназија „Моша Пијаде“ — Крива Паланка,

9) Јован Шарац, Гимназија „Орце Николов“ — Скопје,

10) Владо Шарковски, ЕМУЦ „Никола Тесла“ — Скопје,

11) Уреми Усеини, Средно медицинско училиште — Тетово,

12) Елена Ѓурковиќ, Економско училиште „Борис Кидрич“ — Скопје,

13) Киро Поповски, Републички завод за унапредување на воспитувањето и образованието — Скопје,

14) Магдалена Цепарова, Ученички дом „Здравко Цветковски“ — Скопје, и

15) Светислав Бачев, Работнички универзитет „Кочо Рацин“ — Скопје.

2. Во Заедницата на основното образование — Берово, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Бранко Ролевски, Завод за школство — Берово,

3. Во Заедницата на основното образование — Валандово, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката Божана Танчева, ул. „Вардарска“ број 10 — Валандово,

4. Во Заедницата на основното образование — Винаца, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Тодор Христовски, ул. „Браќа Миладиновци“ број 15 — Винаца,

5. Во Заедницата на основното образование — Дебар, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Лирум Пашоли, на-слба „Венец“ бб — Дебар,

6. Во Заедницата на основното образование — Демир Хисар, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Борис Рутевски, Централно основно училиште „Гоце Делчев“ — Демир Хисар,

7. Во Заедницата на основното образование — Кавадарци, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Ристо Пачаџиев, ул. „Народен фронт“ број 1 — Кавадарци,

8. Во Заедницата на основното образование — Кратово, изборот не е извршен поради тоа што не е одржана седница на Собранието на Заедницата

нието на СРМ, го прими записникот од одржаната седница на Собранието на Заедницата на основното образование — Радовиш за избор на член во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на Собор на Собранието на СРМ, истиот го разгледа и на Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на СРМ го поднесува следниот

**ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КОН ИЗВЕШТАЈСТ
ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
НА ОБРАЗОВАНИЕТО СО СВОЈСТВО
НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

КОРИСНИЦИ НА УСЛУГИ

Во Заедницата на основното образование — РАДОВИШ, според утврдениот резултат од изборите за делегат е избран кандидатот АЛЕКСАНДАР СУСИНОВ, од Радовиш,

Резултатот од изборот е следен: од 37 членови воведени во списокот на делегатите на Собранието на Заедницата на основното образование — Радовиш гласале 23 делегати. За кандидатот Александар Сусинов гласале 23. Неважни гласачки ливчиња нема.

Во прилог Ви го доставуваме записникот од одржаната седница на Собранието на Заедницата на основното образование — Радовиш од изборот на член во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во Скопје, на ден 20. XII. 1974 година, број 174/2.

**РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР
НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р.

Членови:

1. Владо Црвенковски, с. р.
2. Живко Атанасовски, с. р.
3. М-р Славко Гелевски, с. р.

86.

**ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА
ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

С К О П Ј Е

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, од Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и собранијата на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита од 29 општини, ги прими записниците од одржаните седници за избор на членови во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, истите ги разгледа и во смисла на член 47 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 8/74), на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија го поднесува следниот

И З В Е Ш Т А Ј

**ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИТЕ
ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА
ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО
НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

I. Изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, согласно Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за бројот на членовите во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ги делегираат собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на социјалната заштита бр. 03-1653 од 11 јули 1974 година, објавена во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ бр. 31/74, се изврши во деновите од 12. IX. до 25. X. 1974 година на седници на собранијата, кои ги свикаа претседателите на истите, освен во општината Демир Хисар.

II. Со изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, раководеа претседателите на собранијата за самоуправните интересни заедници во областа на социјалната заштита на кои им помагаа секретарите на собранијата и по два делегата избрани на седниците на собранијата. Тие го утврдија и резултатот од изборите на начин утврден во член 96 став 2 и член 45 став 3 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III. Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на Социјалистичка Република Македонија ги прегледа записниците за работата на седниците на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на социјалната заштита и утврдувањето на резултатите од изборот на членови во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и во утврдувањето на резултатите од изборот на членовите најдените неправилности што имаат битно влијание на резултатот од изборите, констатирани се во точка VI од овој извештај.

IV. На избраните членови на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, претседателите на собранијата на самоуправните интересни заедници во областа на социјалната заштита им издадоа уверенија дека се избрани.

V. Резултатите од изборот, според Одлуката на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за бројот на членовите во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, што ги делегираат собранијата на самоуправните интересни заедници од областа на социјалната заштита од редот на корисниците на услугите и од редот на давателите на услугите се следни:

A. Во собранијата на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, од РЕДОТ НА КОРИСНИЦИТЕ НА УСЛУГИТЕ, избрани се 29 делегати и тоа:

1. Во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според утврдениот резултат од изборите, за делегати избрани се кандидатите:

- 1) Д-р МИЛАН ГЕОРГИЕВСКИ, „11 Октомври“ бр. 2-II/12 — Скопје;
- 2) ЈОВАНКА ИВАНОСКА, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 128 — Прилеп;

- 3) БОРИС МИЈАЛЧЕВ, ул. „Илинденска“ бр. 3 — Битола;
- 4) БЕСЛИМ КРИВЦА, ул. „ЈНА“ бр. 32 — Дебар;
- 5) БЛАГОЈА ПЕШИК, ул. „7 Април“ бр. 9 — Кавадарци;
2. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — БЕРОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката ПЕРСА РЕЦОВСКА, наставник при Основното училиште „Дедо Ило Малешевски“ — Берово;
3. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — БИТОЛА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот МЕТОДИЈА АТАНАСОВСКИ, ул. Прилепска бр. 7/1 — Битола;
4. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ВАЛАНДОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ВАСИЛ ДОНЧЕВ, ул. „Никола Карев“ бр. 32 — Валандово;
5. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ВИНИЦА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот БОРИС ТАСЕВ, ул. „Маршал Тито“, ББ — Виница;
6. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ДЕБАР, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ЦЕВДЕТ ПАЧУКУ, МТП — „8-ми Септември“ — Дебар;
7. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ДЕЛЧЕВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ВЛАДО СТОЈМЕНОВ, ул. „Голачка“ бр. 54 — Делчево;
8. Во Општината ДЕМИР ХИСАР, изборот не е извршен поради тоа што не е образувана Општинска самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Демир Хисар;
9. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КИЧЕВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката ВАСКА КАЦЕСКА, ул. „4-ти Јули“, ББ — Кичево;
10. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КОЧАНИ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката СНЕЖАНА МАНЕВА, ул. „29 Ноември“ бр. 51 — Кочани;
11. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КРАТОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ЦВЕТКО ДОНЕВСКИ, село Шлегово Кратово;
12. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КРИВА ПАЛАНКА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката ВЕРКА ЈАКИМОВСКА, ф-ка за кожна галантерија — „ЕЛЕГАНТ“ — Крива Паланка;
13. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КРУШЕВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ГОРГИ ГОРГИЕВСКИ, ул. „8-ми Септември“ бр. 40 — Крушево;
14. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КУМАНОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Д-р БОЖИДАР МИНОВСКИ, ул. „11 Ноември“ бр. 27 — Куманово;
15. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — МАКЕДОНСКИ БРОД, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот СТОЈАН КОФИЛОРСКИ, погон на ДИК „ЦРН БОР“ — Македонски Брод;
16. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — НЕГОТИНО, спо-

ред утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот АЛЕКСАНДАР ТОПЧИЕВ, ул. „Киро Крстев“ бр. 1 — Неготино;

17. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ОХРИД, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот СТЕФАН ТОДОРОВСКИ, „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА“ — Охрид;

18. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ПРОБИШТИП, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот СТОИЛЕ ЈОВАНОВСКИ, Управа на Рудници „Злетово — Саса“ — Пробиштип;

19. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — РАДОВИШ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ГОРГИ АТАНАСОВ, ул. „Ленинова“ бр. 37 — Радовиш;

20. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — РЕСЕН, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ВЛАДЕ БОСИЛКОВСКИ, Завод за социјално осигурување — Ресен;

21. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СВЕТИ НИКОЛЕ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ПАВЛЕ САЗДОВ, ул. „Јане Сандански“ бр. 24 — Свети Николе;

22. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот БЕСНИК ЈЕГЕНИ, Градски сид, кула 15-б, стан бр. 23 — Скопје;

23. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СТРУМИЦА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот АЛЕКСАНДАР СТОИЛКОВ, ул. „11 Октомври“ бр. 13 — Струмица;

24. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ТЕТОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот АЛЕКСАНДАР ЈАКИМОВСКИ, „ТЕХНО-ПЕТРОЛ“ — Тетово;

25. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ТИТОВ ВЕЛЕС, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВ, лекар, Медицински центар — Титов Велес; и

26. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ШТИП, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот АНГЕЛ ДИМИТРОВ, ул. „Козјак Планина“ бр. 1 — Штип.

Б. Во собранијата на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, ОД РЕДОТ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ, избрани се 30 делегати и тоа:

1. Во Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според утврдениот резултат од изборите, за делегати избрани се кандидатите:

1. БРАНКО АРСОВСКИ, ул. Драган Стаповиќ, бр. 4 — Куманово;
2. ЉУАН АЈРУЛА, Центар за социјална работа — Струга;
3. РАТКА ИЛИЕВСКА, „Партизанска“ бр. 119 стан 21 — Скопје;
4. МИЛИЦА МИЛИК, Републички завод за социјални прашања — Скопје;
5. ПЕТАР МИЦЕВСКИ, ул. „Кочо Рацин“ бр. 13 — Штип;
6. ДИМИТАР ПЕШОВ, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 45 — Титов Велес;
7. ЈОРДАН ПОПОВСКИ, Центар за социјална работа — Гостивар;
8. ПАВЛИНА АПОСТОЛОВА, ул. „895“ зграда 26/6 — Скопје;
9. ДЕСАНКА ДИМИТРОВА, Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух — Битола; и

10. СЕЛМАН РУСТЕМИ, Центар за социјална работа — Тетово;

2. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — БИТОЛА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ТОМО ДОЈЧИНСКИ, ул. „Маршал Тито“ бр. 37 — Битола;

3. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ГОСТИВАР, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ВЛАЈКО ВЛАХОВИК, ул. „Браќа Ѓиновски“ бр. 56 — Гостивар;

4. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ДЕВАР, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ВАНЕ ЈОСИФОВСКИ, шеф на сметководството при Интересната заедница за социјално и здравствено осигурување — Дебар;

5. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ГЕВГЕЛИЈА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот РАТКО СТОЈКОВ, ул. „Ванчо Прке“ бр. 3 — Гевгелија;

6. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КАВАДАРЦИ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ИВАН ЧЕМЕРСКИ, ул. „Ресавска“ бр. 3 — Кавадарци;

7. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КИЧЕВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот СТОЈАН ЗДРАВЕВСКИ, ул. „Булевар на ослободувањето“ бр. 58 — Кичево;

8. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КОЧАНИ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Д-р ДИМИТАР ХАЦИПАУНОВ, ул. „Иван Милутиновиќ“, бб — Кочани;

9. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КРАТОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ЖАРКО ИВАНОВСКИ, ул. „Иса Еминов“ бр. 2 Кратово;

10. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — КУМАНОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот СЛАВКО КРСТЕВСКИ, ул. „Моша Пијаде“ бр. 30 влез I, стан 7 — Куманово;

11. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — НЕГОТИНО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ИФТИМ ЈОВАНОВ, Специјален завод — Демир Капија;

12. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ОХРИД, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот КОЦИ ПАВЛОВСКИ, Општински одбор на Здружението на борците од НОВ — Охрид;

13. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ПРИЛЕП, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот СТЕВАН ЈАНЕВСКИ, Центар за социјална работа — Прилеп;

14. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — РАДОВИШ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ЉУПЧО ДИМИТРИЕВ, ул. „22 Октомври“ бр. 26 — Радовиш;

15. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — РЕСЕН, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ТОШО ГРОЗДАНОВСКИ, ул. „11 Октомври“, бб — Ресен;

16. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СКОПЈЕ, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран

е кандидатот МАРТИН ПОПОВСКИ, Центар за згрижување на деца и младинци „11 Октомври“, улица „Васил Ѓоргов“, бб — Скопје;

17. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СТРУГА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот МИЛУТИН НИКОЛОСКИ, село Ташмуруниште — Струга;

18. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — СТРУМИЦА, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот ЉУБЕН ГОЦЕВСКИ, Центар за социјална работа — Струмица;

19. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ТЕТОВО, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот Д-р ИРФАН КАМЕТНИКУ, Медицински центар — Тетово;

20. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ТИТОВ ВЕЛЕС, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избран е кандидатот АНГЕЛ ЉУТКОВ, наставник — Специјално училиште — Титов Велес;

21. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — ШТИП, според утврдениот резултат од изборите, за делегат избрана е кандидатката НАДИЦА ПОПОВА, Установа за дневен престој на деца — „Вера Циривири — Трена“ — Штип.

VI. Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ му предлага ДА НЕ ГО ВЕРИФИЦИРА МАНДАТОТ НА ИЗБРАНИОТ ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ТИТОВ ВЕЛЕС, ОД РЕДОТ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ, АНГЕЛ ЉУТКОВ, наставник на Специјалното училиште — Титов Велес поради тоа што истото училиште, според Одлуката на Собранието на општината Титов Велес за определување бројот на делегатите во Собранието на самоуправниот интересна заедница за социјална заштита и за утврдување на делегатските единици и бројот на делегатите што се избираат во секоја делегатска единица бр. 1067/74, е определено во Делегатската единица 10 — корисници на услуги, а не даватели на услуги, бидејќи споменатото училиште не е организација на здружен труд од областа на социјалната заштита. Поради тоа избраниот делегат Ангел Љутков не може да биде делегат во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ од редот на даватели на услуги, бидејќи според Законот за самоуправниот интересни заедници за социјална заштита (член 10, став 1, точка 2) и според споменатата Одлука на Собранието на општината Титов Велес не е член на делегација во организација на здружен труд што врши дејности на социјална заштита.

Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ, ако го прифати предлогот на Републичката изборна комисија да не го верифицира мандатот на избраниот делегат од редот на даватели на услуги Ангел Љутков и го поништи изборот, во смисла на член 49 став 1 точка 3 и член 51 став 2 од Законот за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, треба да распише повторни избори.

VII. Во прилог кон Извештајот, Ви ги доставуваме записниците од одржаните седници на собранијата на самоуправниот интересни заедници од областа на социјалната заштита од изборот на членовите на Собранието на Републичката заед-

ница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во Скопје, на ден 4. XI. 1974 година, број 178.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р.

Членови:

1. **Владо Црвенковски, с. р.**
2. **Живко Атанасовски, с. р.**
3. **М-р Славко Гелевски, с. р.**

87.

ДО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА
С К О П Ј Е

Во Извештајот за резултатите од изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита во својство на собор на Собранието на СРМ бр. 178 од 4. XI. 1974 год., во точка VI, Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ, му предложи да не го верифицира мандатот на избраниот делегат во Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес, од редот на давателите на услугите, Ангел Љутков, наставник во Специјалното училиште — Титов Велес поради изнесените причини.

Со цел да се исправи неправилноста во изборот до првата седница на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ, Републичката изборна комисија на Собранието на општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес му препорача да го преиспита изборот на Ангел Љутков за член во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ и ако се согласи со забелешката, да изврши нов избор (писмо бр. 185/74).

Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес со писмо бр. 47 од 3. XII. 1974 година, ја извести оваа Комисија дека ја прифаќа забелешката и дека се согласува да изврши нов избор на делегат во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ од редот на давателите на услугите.

Републичката изборна комисија за избор на делегати во соборите на Собранието на СРМ, од Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес, на 12. II. 1975 година го прими записникот од одржаната седница за нов избор на член во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ, истиот го разгледа и на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ го поднесува следниот

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПРИЛОГ КОН ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА СО СВОЈСТВО НА СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

ДАВАТЕЛИ НА УСЛУГИ:

20. Во Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес, според утврдениот резултат од новиот избор за делегат е избрана кандидатката **ЦВЕТАНКА НАЦЕВА**, работничка во Центарот за социјална заштита — Титов Велес.

Резултатот од изборот е следен: од 30 членови на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес, на новата седница на Собранието одржана на 20. XII. 1974 година гласале 18 делегати. За кандидатката Цветанка Нацева, гласале 16 делегати.

Со оглед да Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес на нова седница, одржана на 20. XII. 1974 година ја исправи неправилноста во изборот и изврши нов и правилен избор, Републичката изборна комисија му предложи на Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ да го верифицира мандатот на новоизбраниот делегат **ЦВЕТАНКА НАЦЕВА** а изборот на Ангел Љутков да го смета како да не е извршен.

Во прилог, Ви се доставува нов записник од одржаната седница на Собранието на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес, од новиот избор на член во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СРМ од редот на давателите на услугите.

Во Скопје, на ден 13. II. 1975 година — бр. 178/1.

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР НА ДЕЛЕГАТИ ВО СОБОРИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Секретар, Претседател,
Никола Алексовски, с. р. Славе Петровски, с. р.

Членови:

1. **Владо Црвенковски, с. р.**
2. **Живко Атанасовски, с. р.**
3. **М-р Славко Гелевски, с. р.**

88.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружениот труд од областа на здравството, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружениот труд од областа на здравството, на својата седница одржана на 26 февруари 1975 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТАПКАТА ЗА ПРЕСМЕТНУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО, ПО ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ЗА 1974 ГОДИНА

I.

Стапката за пресметнување и уплатување на средствата во Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружениот труд од областа на здравството (Фонд), по завршните сметки за 1974 година изнесува 3% од остатокот на доходот.

II.

Средствата на фондот од претходната точка се уплатуваат во рок од 30 дена по усвојувањето на завршната сметка.

III.

Оваа одлука да се објави во „Службен весник на СРМ“.

IV.

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. I. 1975 година.

Број 3

27 февруари 1975 година

Скопје

Претседател на Собранието
на Фондот,

прим. д-р **Василие Давидовски, с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за одржување на премерот и катастарот на земјиштето, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/75, се поткраднала грешка поради кое се дава

ИСПРАВКА

на Правилникот за одржување на премерот и катастарот на земјиштето

По ставот 2 на членот 21 треба да стои „Член 22“.

Од Редакцијата

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ОХРИД

107.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници за здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74) и член 43 точка 6 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на седницата одржана на 31 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I.

Се утврдува финансискиот план на приходите и расходите на Заедницата на здравството и здравственото осигурување на работниците за 1975 година кој содржи:

1. Задолжителни видови на здравствена заштита	во динари
— вкупно приходи	24.127.358
— вкупно издвојување	965.097
— приходи по издвојување	23.162.261
— вкупно расходи	23.162.261
2. Несреќа на работа и заболување од професионални болести	
— вкупно приходи	2.068.840
— вкупно издвојување	82.755
— приходи по издвојување	1.986.085
— вкупно расходи	1.986.085
3. Права од здравствената заштита над задолжителните видови здравствена заштита и други права	
— вкупно приходи	21.655.754
— вкупно издвојување	866.230
— приходи по издвојување	20.789.524
— вкупно расходи	20.789.524
4. Вкупно за сите права	
— вкупно приходи	47.851.952
— вкупно издвојување	1.914.082
— приходи по издвојување	45.937.870
— вкупно расходи	45.937.870

II.

Средствата (приходите и расходите) искажани во табелите на финансискиот план претставуваат составен дел на оваа одлука.

III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-802

31 јануари 1975 година

Охрид

Претседател,

Александар Стефаноски, с. р.

108.

Врз основа на член 101 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 43 од Статутот, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на својата седница одржана на 31 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО И ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЖИВАТЕЛИ НА СТРАНСКИ ПЕНЗИИ

I

Посебниот придонес за користење здравствена заштита во странство се определува во височина од 15% од нето личниот доход на осигуреникот, односно од личниот доход на осигуреник со сродни и исти квалификации, доколку не примил личен доход пред заминување во странство.

II

Придонесот за здравствено осигурување за странски пензионери, неосигурени по конвенции или по друг основ, се определува во височина од 9,875% од износот на месечната пензија.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-805

31 јануари 1975 година

Охрид

Претседател,

Александар Стефаноски, с. р.

109.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Заедницата, на својата седница одржана на 31 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА РЕЗЕРВА ЗА 1975 ГОДИНА

I

Стапката за задолжителна резерва на здравственото осигурување на земјоделците — Охрид се утврдува на 5% од вкупните приходи на Заедницата што ќе се остварат во 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-807
31 јануари 1975 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

110.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 200 од Статутот, Собранието на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Охрид, на својата седница одржана на 31 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА 1975 ГОДИНА

I

Стапката за задолжителен резервен фонд на средствата за здравствено осигурување на работниците — Охрид се утврдува на 4% од вкупните приходи на Заедницата што ќе се остварат во 1975 година.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-803
31 јануари 1975 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

111.

Врз основа на член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“ бр. 5/74), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување, на седницата одржана на 31 јануари 1975 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1975 ГОДИНА

I

Се утврдува финансискиот план на здравственото осигурување на земјоделците за 1975 година кој содржи:

I. ПРИХОДИ

	Во динари
1. За задолжителни видови здравствена заштита	600.000
2. За самостојно утврдени права	310.000
ВКУПНО ПРИХОДИ	910.000
3. Издвојување за резерва 5%	— 45.500
4. Приходи по издвојување	864.500

II. РАСХОДИ

1. За здравствена заштита	618.670
2. За други трошоци и надоместоци	245.830
ВКУПНО РАСХОДИ	864.500

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1975 година.

Бр. 02-806
31 јануари 1975 година
Охрид

Претседател,
Александар Стефаноски, с. р.

ОПШТИНСКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ —
СВЕТИ НИКОЛЕ

112.

Врз основа на член 104 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“ бр. 21/71) и член 25 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗДВОЈУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА ЗАЕДНИЦАТА ЗА 1975 ГОДИНА

I

За обезбедување финансиска стабилност во работењето и ликвидност во извршувањето на обврските спрема осигурениците, здравствените работни организации и другите организации на кои им се доверува спроведување на здравственото осигурување, Заедницата на здравственото осигурување од фондот на работниците ќе издвојува средства во резервен фонд.

II

Задолжителната резерва во 1975 година ќе се пресметува од основицата што ја сочинуваат вкупните приходи на Заедницата на здравственото осигурување по стапка од 3%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1 јануари 1975 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-391
6 декември 1974 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

113.

Врз основа на член 25 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Свети Николе, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1974 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС

I

Со оваа одлука се утврдуваат придонесите за здравствено осигурување на одредени категории лица вон работен однос, осигурени при Заедницата на здравственото осигурување — Свети Николе за 1975 година.

II

Обврзниците на придонесот за здравствено осигурување определени со Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението ќе плаќаат придонес за здравственото осигурување во постојан месечен износ и тоа:

1. За лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време (член 13 став 1 точка 6 од Законот) — 60,00 динари;

2. за учениците во стопанството односно учениците на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштето или кај приватниот работодавец (член 13 став 1 точка 7 од Законот) — 30,00 динари;

3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции, кои по прописите за инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука — логорување и лицата — припадници на територијалните единици, лицата припадници на цивилната заштита за време на изведувањето на задачите на територијалната одбрана (член 17 став 1 точка 1 до 4 од Законот) — 30,00 динари;

4. за уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот) — 50,00 динари;

5. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии, за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите за инвалидско осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции, лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, лицата кои се наоѓаат на извршување задачи на територијална одбрана или на цивилна заштита и за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (член 18 став 1 точка 1 до 5 и точка 8 од Законот) — 50,00 динари;

III

Посебен придонес на здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување, ќе плаќаат самите осигуреници — работници вработени кај странскиот работодавец во постојан месечен износ за секој осигурен член на семејството при Заедницата во месечен износ од 60,00 динари.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, ќе се применува од 1. јануари 1975 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-391

6. декември 1974 година
Свети Николе

Претседател,
Здравко Богатинов, с. р.

ИСПРАВКА

на Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот до 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/75)

Во Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот до 1975 година, се вршат следните исправки на потписите на договорот, и тоа:

— во точката под 1 наместо „Доца Николов“ треба да стои „Доца Николовски“, и
— во точката под 2 наместо „Драган Захариен“ треба да стои „Драган Захариенски“.

Од Извршниот совет на Собранието на СРМ,
Скопје, бр. 12-2882/1-74 од 18. II. 1975 година.

КОНКУРСИ

Советот на Економскиот факултет во Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за избор на наставници (во сите звања) по предметите:

- Економика и организација на индустриските претпријатија
- Основи на книговодството
- Монетарна теорија и политика

за избор на асистенти по предметите:

- Група предмети по финансии
- Економска географија
- Теорија на стопанскиот развој

Условите за избор се регулирани со членовите 269, 271, 272 и 275 од Статутот на работната организација на Економскиот факултет во Скопје.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето.

Конкурсна комисија на ООЗТ Клиника за пулмоалергологија при Медицинскиот факултет — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|---|---|
| 1. Директор на ООЗТ Клиника за пулмоалергологија | 1 |
| 2. Шеф на Единицата за процена на респираторна функција | 1 |
| 3. Шеф на Единицата за бронхална ендоскопија | 1 |
| 4. Шеф на Единицата за респираторна интензивна нега | 1 |
| 5. Главна медицинска сестра | 1 |
| 6. Одговорни медицински сестри | 2 |
| 7. Лекари приправници | 2 |

УСЛОВИ:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени со Самоуправната спогодба за начелата, основите, критериумите и процедурата на кадровската политика на Медицинскиот факултет во услови на отворена систематизација.

Под точка 1 — да е професор по интерна медицина при Медицинскиот факултет со диференцирано познавање од областа на пулмоалергологијата.

Под точка 2, 3 и 4 — да е асистент или доцент по интерна медицина со диференцирано познавање од областа на пулмоалергологијата.

Под точка 5 и 6 — да има средна стручна подготовка и најмалку 10 години работно искуство со болни од областа на пулмоалергологијата.

Под точка 7 — да има завршено медицински факултет, задолжителен лекарски стаж и регулирана воена обврска.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се поднесуваат до административната служба на ООЗТ Пулмоалергологија, со назначување за конкурсната комисија. (35)

Конкурсната комисија при ООЗТ за превоз на патници и стока во земјата и странство „ОРЕЛ“ — Радовиш, врз основа на член 66 од статутот

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на упразнетото работно место директор
Услови:

Покрај општите услови предвидени со ЗМРО, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да е дипломиран правник со 3 (три) години работно искуство;

— да е дипломиран економист со 3 (три) години работно искуство;

— да е дипломиран сообраќаен инженер со 3 (три) години работно искуство;

— да е правник со 5 (пет) години работно искуство;

— да е економист со 5 (пет) години работно искуство;

— да е сообраќаен инженер со 5 (пет) години работно искуство;

— да поседува морално-политички квалитети и да има организаторска способност за раководење.

Покрај молбата кандидатите треба да ги достават и следните документи: диплома, потврда за работно искуство, уверение за државјанство, уверение дека не е осудуван и не е под истрага и др., потребни за доказ.

Конкурсот трае 15 (петнаесет) дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите заедно со документите да се доставуваат до конкурсната комисија на ООЗТ „ОРЕЛ“ — Радовиш.

Некомплетираните документи комисијата нема да ги земе предвид.

Личен доход според Правилникот за распределба на личните доходи. (32)

Конкурсната комисија при Органот на управата на Собранието на општината Македонски Брод

р а с п и ш у в а

ПОВТОРЕН КОНКУРС

за пополнување на следното работно место:

1. ЕДЕН ИНСПЕКТОР И РЕФЕРЕНТ ПО ШУМАРСТВО

У С Л О В И:

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено шумарски факултет, и

— да ја имаат регулирано воената обврска во ЈНА.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Одделението за општа управа и собраниски работи — за конкурсна комисија — Македонски Брод.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (33)

Конкурсната комисија на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија при Медицинскиот факултет — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|---|---|
| 1. Директор на ООЗТ Клиника за гастроентерохепатологија | 1 |
| 2. Шеф на Единицата за ендоскопски лабораториуми | 1 |
| 3. Шеф на Единицата за интензивна гастроентеролошка нега реанимација и родисцит | 1 |
| 4. Главна сестра | 1 |
| 5. Одговорна сестра за Ендоскопски лабораториум | 1 |
| 6. Лекар специјалист интернист | 1 |
| 7. Лекари приправници | 2 |
| 8. Медицински сестри приправници | 2 |

У С Л О В И:

Покрај општите услови предвидени со Законот за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд, пријавените кандидати треба да ги исполнуваат и посебните услови предвидени со Самоуправната спогодба за начелата, основите, критериумите и процедурата на кадровската политика на Медицинскиот факултет во услови на отворена систематизација.

Под точка 1 — да е редовен професор по интерна медицина при Медицинскиот факултет и со диференцирано познавање од областа на гастроентерохепатологијата.

Под точка 2 и 3 — да е асистент или доцент по интерна медицина со диференцирано познавање од областа на гастроентерохепатологијата.

Под точка 4 и 5 — да е со виша медицинска стручна подготовка и најмалку 15 години работно искуство со болни од областа на гастроентерохепатологијата.

Под точка 6 — да има специјалистички испит по интерна медицина или проведено над три години на специјализација по интерна медицина.

Под точка 7 — да има завршено медицински факултет, регулирана воена обврска и задолжителен лекарски стаж.

Под точка 8 — да има завршено средно медицинско училиште за медицински сестри.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето. (34)

Врз основа на член 31 од Статутот на ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, Советот на Клиниката, на својата седница одржана на 25. II. 1975 година,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работните места:

- два лекари специјалисти офталмолози и
- еден лекар специјалист анестезиолог или на специјализација.

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени со Самоуправната спогодба за начелата, основите, критериумите и процедурата на кадровската политика на Медицинскиот факултет во услови на отворена систематизација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи да се достават до архивата на Клиниката. (38)

Врз основа на член 31 од Статутот на ООЗТ Клиника за очни болести при Медицинскиот факултет во Скопје, Советот на Клиниката на својата седница, одржана на 21. XI. 1974 година, донесе одлука бр. 1216 да се

распише

К О Н К У Р С

за прием на двајца лекари на специјализација по очни болести

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

- да имаат завршен медицински факултет со потврда за среден успех во студиите над осум;
- да не е постар од 28 години;
- да ја регулирал воената обврска (за мажи);
- да го завршил задолжителниот лекарски стаж и положил стручен испит;
- да се служи со стручна литература на еден од светските јазици;
- да покажува склоност и интерес за научно-истражувачка работа;
- да има морално-политички и етички квалитети.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбата со потребните документи да се достават до архивата на Клиниката. (39)

Советите на ООЗТ — Земјоделски оддел и Шумарски оддел во работната организација Земјоделско-шумарски факултет во Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за избор и реизбор во следните звања и предмети:

ООЗТ — Земјоделски оддел

1. Еден наставник во звањето вонреден или редовен професор по предметот Овчарство;
2. По еден наставник во звањето доцент по предметите:
 - Генетика со основи на биологијата,
 - Фитопатологија;
3. Еден хонорарен наставник во сите звања по предметот Пчеларство;
4. Реизбор на асистенти по предметите:
 - Обработка и познавање на тутунската субовина,
 - Специјално овоштарство, и
 - Ботаника.

ООЗТ — Шумарски оддел

1. Реизбор на асистенти по предметите:
 - Економика на шумско-стопанските организации,
 - Ерозија и уредување на порои,
 - Уредување на шумите.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ.

Пријавите се поднесуваат до деканатот на РО Земјоделско-шумарски факултет — ООЗТ — Земјоделски оддел и ООЗТ — Шумарски оддел во Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, потврда за регулирана воена обврска, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во три примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомпетираните документи нема да се земат предвид при разгледувањето. (40)

Конкурсната комисија за именување директор на финансискиот сектор во работната организација „СТРУШКА ТРГОВИЈА“ — Струга, врз основа на одлуката на централниот работнички совет од 3. III. 1975 година

распишува

К О Н К У Р С

за директор на финансискиот сектор

УСЛОВИ:

1. Економски факултет (комерцијален смер) со над 4 години работно искуство;
2. Виша стручна спрема (економски смер) со над 6 години работно искуство;
3. Да не е осудуван за кривично дело согласно Законот;
4. Да не му е со судска одлука забрането вршење на должноста директор и да не е под истрага;
5. Да поседува морално-политички квалитети и да е добар стручњак за финансиската и книговодствената проблематика;
6. Да има смисла за развој на самоуправните односи и создавање на меѓучовечки односи во работната организација.

ДОКАЗИ:

- а) Диплома или свидетелство за стручната спрема и работното искуство (точка 1 и 2);
- б) Уверение (точка 3 и 4);
- в) Доказ (точка 5);
- г) Куса биографија за движењето во службата;
- д) Лекарско уверение кое не може да биде постаро од 6 месеци.

Некомпетираните и неблаговремено поднесените молби нема да се примаат.

Молбите со компетираните документи се доставуваат до Конкурсната комисија.

Стан не е обезбеден.

Личниот доход според Самоуправната спогодба.

Конкурсот ќе биде отворен 20 дена.

За резултатите од конкурсот кандидатите ќе бидат известени најдоцна во рок од 8 дена од денот на донесената одлука за извршениот избор. (41)

Врз основа на одлуката на работничкиот совет на ООЗТ за производство на автогалантерија и алати „Херој Тоза Драговиќ“ — Охрид, донесена на ден 4. XII. 1974 година согласно член 61 од Законот за изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 35/73) и член 4 и 5 од Правилникот за начинот и постапката за отстапување изградба на инвестициони објекти („Службен весник на СРМ“ бр. 24/74), избраната комисија за спроведување на постапката

објавува

О Г Л А С

за прибирање на понуди за изградба на 30 (триесет) станови во колективна станбена зграда (20' двособни, 5 трособни и 5 едноиполсобни станови) по системот „клуч на рака“.

1. Предмет за отстапување на изградба и изведување се следните работи: градежни, градежно-занаетчиски и инсталатерски работи на објектот — станбена зграда.
2. Работите ќе се изведуваат во Охрид, на ул. „7-ми Ноември“ бб.
3. Видови на работи: сите градежни, градежно-занаетчиски, инсталатерски застапени во вообичаена градба.
4. Изведувањето да го нуди по системот „клуч на рака“.

Избраниот изведувач има право да вклучува во извршувањето на работите и свои кооперанти за поедини занаетчиски, инсталатерски работи, според условите кои ќе се определат со договорот.

Заради оцена на подобноста на изведувачот секој од понудувачите должен е во својата понуда да ги наведе и следните податоци:

5. Цена на изведувањето на објектот (со цена по м²) и вкупниот износ за објектот.

6. Рок на изведување во календарски денови.

7. Збирна рекапитулација на цените на објектот на сите градежни и градежно-занаемски работи за комплетна изградба на објектот и истите да се средени табеларно и прегледно, по врстата на работите.

8. Предлог-начин за утврдување покачувањето на договорните цени во текот на градењето, заради можноста од евентуално поскапување на материјалите и работната рака.

9. Фирма на понудувачот.

10. Податоци за стручен кадар.

11. Податоци за техничка опременост.

12. Доказ на подносителот на понудата дека е регистриран за изведување на работите.

13. Податоци за поважни објекти на кои понудувачот досега учествувал.

При утврдување на подобноста ќе се цени:

— вредноста на понудата,

— можност за зачувување на рокот,

— искуство во изградба на исти или слични објекти.

Пријавите на конкурсот се поднесуваат на адреса: ООЗТ за производство на автогалантерија и алати „Херој Тоза Драговиќ“ — Охрид, — служба за развој, со ознака „Оглас за прибирање на понуди“.

Рок за поднесување на пријавите е 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Разгледувањето на понудите ќе се изврши во рок од 5 дена по истекот на рокот за поднесување на понудите.

Пријавите што не ги исполнуваат условите и оние што ќе бидат доставени по рокот нема да бидат разгледувани.

Заинтересираните понудувачи подробни информации околу вредноста и условите за градење ќе добијат во рокот за поднесување на пријавите, кај пом. директорот за развој при Основната организација.

Одлуката на кој изведувач е прифатена понудата ќе биде донесена во рок од 10 дена од денот кога истекол рокот за поднесување на понудите, а работните организации ќе бидат известени за истото.

Во сè друго ќе се постапи според Правилникот. (43)

СОДРЖИНА

	Страна
75. Одлука за помилување на осудени лица	153
76. Решение за именување секретар на Советот за истражувачки работи во рударството — — — — —	153
77. Решение за именување советник во Извршниот совет — — — — —	153
78. Решение за именување секретар на Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата — — — — —	153
79. Решение за именување советник во Извршниот совет — — — — —	153
80. Решение за разрешување од должност директор на Републичкиот фонд за патишта — — — — —	154
81. Решение за разрешување од должност директор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството — —	154

82. Извештај за резултатите од изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница на културата со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	154
83. Извештај за резултатите од изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — —	156
84. Дополнителен прилог кон Извештајот за резултатите од изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	153
85. Дополнителен прилог кон Извештајот за резултатите од изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница на образованието со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	153
86. Извештај за резултатите од изборот на членовите во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија —	159
87. Дополнителен прилог кон Извештајот за резултатот од изборот на членови во Собранието на Републичката заедница за социјална заштита со својство на собор на Собранието на СР Македонија — —	162
88. Одлука за определување на стапката за пресметнување и уплатување на средствата во Републичкиот фонд за заеднички резерви на основните организации на здружен труд од областа на здравството, по завршните сметки за 1974 година —	162
Исправка на Правилникот за одржување на премејрот и катастарот на земјиштето	163

Општи акти на самоуправните интересни заедници

107. Одлука за утврдување на финансискиот план на Заедницата на здравственото осигурување на работниците за 1975 год.	163
108. Одлука за висината на придонесот за користење здравствена заштита во странство и за здравствено осигурување на уживатели на странски пензии — —	163
109. Одлука за висината на стапката за задолжителна резерва за 1975 година —	163
110. Одлука за висината на стапката за задолжителен резервен фонд за 1975 година	164
111. Одлука за утврдување на финансискиот план на здравственото осигурување на земјоделците за 1975 година — — —	164
112. Одлука за задолжително издвојување средства во резервниот фонд на заедницата за 1975 година — — — — —	164
113. Одлука за придонесите за здравственото осигурување на одредени категории лица вон работен однос — — — — —	164
Исправка на Општествениот договор за изменување и дополнување на Општествениот договор за развој на електроенергетиката во Социјалистичка Република Македонија за периодот до 1975 година („Службен весник на СРМ“ бр. 3/75)	165